

ХОМЕОПАТСКА/ИЗОПАТСКА НЕУРАЛНА МЕРИДИЈАНСКА ТЕРАПИЈА по Huneke за HERPES ZOSTER



Силвана ПЕХМОЛЕР
терапевт и психотерапевт по алтернативна медицина

Симптомите на варичелата (овчи сипаници) значително се намалуваат со **ХОМЕОПАТСКИТЕ/ИЗОПАТСКИ ЛЕКОВИ** – капки и капсули **QUENTAKENL** и капки **GRIFOKENL**

Н herpes – zoster вирусот, познат и како варичела – зостер вирус е причинител на Херпес зостер. Во почетната фаза на херпес зостер се јавуваат општи симптоми, како што се депресија, благо покачена температура и невралгија, а подоцна има ненадејна појава на

мали светлоцрвени нодули (јазли). По кратко време, тие нодули преминуваат во везикули (нодули исполнети со вода), опколени со воспалена кожа (ареола), кои подоцна поради секундарна инфекција може да загнојат.

Тие настануваат поради воспаление на спиналните или ганглионите во главата и се појавуваат на истата страна во инервациониот регион на зафатените нерви. Херпес вирусот обично ги напаѓа градниот или стомачниот сид, само од едната страна.

Зостер вирусот е идентичен со Varicela

вирусот, кој во детството ја предизвикува варичелата (овчите сипаници).


Така херпес зостер нодулите се јавуваат како секундарна инфекција кај луѓе, кои во детството го имале вирусот на варичела и стекнале само делумен имунитет кон него. Исто така, до појава на херпес зостер инфекција може да дојде и при навлегување на предизвикувачот во организмот од надворешната содржина. На пример, при појава на сипаници кај внуците, може да се појави херпес зостер кај бабата или кај дедото. Како и да е,

причинителот (вирусот), може да постои во организмот на човекот, во латентна форма, уште од детството, во задните 'рбетни корења на 'рбетните нерви и може одеднаш да биде реактивиран од настинка, траума на 'рбетниот мозок, вертебрален тумор, метастази итн.

Зостер невралгијата, која се појавува, пред да се појават првите симптоми на болеста, најчесто постои, посебно кај постари пациенти, во некои случаи и со месеци, по повлекувањето на кожните промени и се манифестира со болка во зафатениот сегмент.

ХОМЕОПАТСКА/ИЗОПАТСКА НЕУРАЛНА МЕРИДИЈАНСКА Терапија по Huneke за Herpes zoster

Инјектирање во следните акупунктурни точки со ампули **QUENTAKENL 5X** во комбинација со ампули **SANUVIS**, по една ампула од секој лек:



Shingles

Адјувантна терапија со **SANUM** лековите: секој ден, се земаат таблети **СИТРОКЕНL**, по 1 навечер и капки **GRIFOKENL** 6-8 на ден. Наизменично, еден ден се земаат капсулите **NOTAKENL** од 1 до 3 на ден, другиот ден капсулите **QUENTAKENL** од 1 до 3 на ден.

Надворешна терапија: **NOTAKENL** маст, се наносува од 1 до 3 пати на ден, на афектираната кожа.

Симптомите на варичелата (овчи сипаници), значително се намалуваат со ХОМЕОПАТСКИТЕ/ИЗОПАТСКИ ЛЕКОВИ – капки и капсули **QUENTAKENL** и капки **GRIFOKENL**.